



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
**ИНФО ЛИНИЈА
(БЕСПЛАТНА)** **0800 33 222**
Е-пошта: info@fzo.org.mk
Web: www.fzo.org.mk

Од: ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Дата: 23.06.2011

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

ПЕЧАТЕН РЕЦЕПТ ОД 01.07.2011 година

Фондот за здравствено осигурување на Македонија со цел да ја олесни постапката за пропишување на лекови од листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот, во соработка со Фармацевтската комора и Лекарската комора договори да ПЗУ од ПЗЗ користат печатен рецептен образец од 01.07.2011 година. Целта е да се постигне ефикасност, читливост, исклучување на грешки при пополнување на рецептните обрасци.

Рецептниот образец избраниот лекар и лекарот замена, е должен да го изготви и пополни во електронска форма, да го испечати и испечатениот рецепт да го завери со печат на здравствената установа, факсимил и потпис на лекарот. Печатењето на рецептот го имплементира програмерската куќа која го обезбедува програмот за работа во ПЗЗ во ПЗУ-то според постојниот рецептен образец кој е објавен и на web страницата на Фондот, <http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Nacrt%20Recepten%20Obrazec.pdf>

Избраниот лекар е должен во рецептниот образец да ги пополни сите полиња кои се однесуваат во делот на пропишување на лекот и податоците за осигуреникот, а за лековите од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот со режим на пропишување по препорака на специјалист/суб-специјалист да го внесе бројот на факсимилот во соодветното место на рецептниот образец.

Како исклучоци нема да се печатат рецепти во следниве случаи:

1. Прекин на електрична енергија;
2. Дефекти на компјутерот и/или печатарот;
3. Пропишување на наркотици и опијати;



4. Пропишување на лекови од страна на лекари во дежурна служба;
5. Пропишување на лекови на странски осигуреници кои потекнуваат од земји со кои Република Македонија има склучено договор за социјално осигурување или се корисници на европска здравствена картичка;
6. Пропишување на лекови од страна на избран лекар во ПЗУ кои се прогласени за рурални согласно Одлука донесена од страна на Управниот одбор на ФЗОМ кои повремено обавуваат дејност во пунктови;
7. Пропишување на лекови од страна на избраниот лекар кој покрај дејноста која ја обавува во матичната ординација повремено обавува дејност и во работни единици (пунктови) согласно Решението добиено од страна на Министерството за здравство;

Деталните информации за ПЗУ од ПЗЗ и ПЗУ- Аптеки како и упатството за програмерските куќи се објавени на објавена на web страницата на Фондот, <http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Upatstvo%20za%20propisuvanje%20na%20recipti%20od%20strana%20na%20maticnite%20lekari.pdf>

Печатењето рецепти е само еден дел кон унапредување на здравствениот систем и чекор кон негово комплетно информатизирање. Печатењето рецепти ќе овозможи рутина на матичните лекари за целосна транзиција кон Интегрираниот Здравствен Информатички Систем.

Со печатењето на рецепти ќе се елиминира чекањето по ходници кај матичниот лекар- еден рецепт ќе биде готов само со неколку притискања на компјутерското глумче.

Со печатените рецепти ќе се исклучи праксата на шетање на осигурениците од аптека до матичен и назад поради недостатоци на рецептниот образец.

ФЗОМ мора да напомене – Секој почеток е тежок, секое придвижување во здравствениот систем може да предизвика бранувања но секогаш мора да имаме на ум, ефектите од новините на кои сме се обврзале се долгорочни и придонесуваат кон крајно олеснување за користењето на здравствените услуги од сите нас.

Бранко Аџигогов
Портпарол